



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 24 февруари 1956
Број 4

Претплата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 50 динари
Чесовна сметка број 802-Т-698

28.

На основа член 29 од Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Надзор над извршувањето на Законот за унапредување на сточарството, како и надзорот за извршување на другите прописи и мерките за унапредување на сточарството вршат:

а) републичките органи на управата надлежни за работите на земјоделството и ветерината преку републичката инспекција за земјоделство и ветерина;

б) народниот одбор на околицата преку околицката земјоделска и ветеринарна инспекција.

Надлежниот совет на народниот одбор на околицата, за вршење на определени работи по Законот за унапредување на сточарството, може да овласти службеник на народниот одбор на општината или на установите на општината а по потребна претходна согласност на надлежниот орган на народниот одбор на општината, до колку има соодветна стручна спрема предвидена во член 2 од оваа Уредба.

Член 2

Републичкиот инспектор за вршење на инспекцијата по Законот за унапредување на сточарството, мора да има завршен земјоделски или ветеринарен факултет, положен стручен испит и најмалку пет години пракса.

Околицкиот инспектор мора да има завршен земјоделски или ветеринарен факултет и најмалку две години пракса или земјоделски или ветеринарен техникум и најмалку десет години пракса.

Член 3

Надлежниот орган за поставување на инспектор може да постави за хонорарен инспектор службеник од земјоделска или ветеринарна установа или стопанска организа-

ција ако тој службеник има прописана струч на спрема.

Член 4

За вршење на инспекција овластениот службеник мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор.

Легитимацијата од претходниот став на републичкиот инспектор ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за ветерина. На околицкиот инспектор и на одредениот службеник на народниот одбор на општината, легитимацијата ја издава претседателот на народниот одбор на околицата.

Одредбите од овој член се однесуваат и за лицата кои инспекцијата ја вршат хонорарно.

Член 5

Републичката инспекција е надлежна:

а) да врши непосреден надзор за спроведување на Законот и другите прописи и мерките за унапредување на сточарството;

б) да бара од околицката инспекција да изврши определени работи од нивната надлежност и за тоа да поднесе извештај;

в) да бара од околицката инспекција да поднесува извештај за поедините поважни задатоци од својата надлежност;

г) да дава на околицката инспекција смерници и упатства за вршење на инспекција.

Член 6

Околицката инспекција е надлежна:

а) да врши непосреден надзор за спроведување на Законот и другите прописи во врска со него како и останатите мерки за унапредување на сточарството;

б) да доставува на републичката инспекција редовно извештаи за вршење надзор за спроведување на Законот и другите прописи.

Член 7

Органите одредени за вршење на инспекција со оваа Уредба ги контролираат следните работи:

а) спроведување прописите за реонизација;

б) спроведување прописите за лиценцирање;

в) работата на припусните станици;

- г) водење на матично книговодство;
- д) работата на сточарските селекциони станици и станиците за вештачко осеменување и борба со серилитетот;
- е) извршување на другите прописи донесени на основа Законот за унапредување на сточарството.

Органите од став 1 од овој член при устанување на повреда на прописите на Законот за унапредување на сточарството наложуваат управни мерки кои имаат за цел правилно извршување одредбите на споменатиот Закон.

Член 8

Против решението и налезот на околицката инспекција донесено при вршење на инспекција може да се поднесе жалба до републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството во рок од 15 дена по приемот на истото.

Против решението на републичката инспекција донесено во прв степен може да се поднесе жалба до Извршниот совет во рок од 15 дена по приемот на истото.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Против решението кое одредениот службеник на народниот одбор на општината или на установата на општината донесено во својство на инспектор може да се поднесе приговор на надлежната околичка земјоделска односно ветеринарна инспекција во рок од 15 дена. Решението на околичката земјоделска односно ветеринарна инспекција донесено по приговор се смета како првостепено решение.

Член 9

Во случај републичката инспекција да установи, дека управните органи надлежни за земјоделство и ветерина на народниот одбор на околицката не презеле мерки кои по прописите се должни да ги преземат, овластена е да бара од соодветниот народен одбор истите да ги преземе.

Ако народниот одбор по барање на републичката инспекција по претходниот став не ги преземе потребните мерки во напред наведениот срок, републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, должен е за тоа да го извести Извршниот совет.

Член 10

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за ветерина ќе донесе по потреба поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 359

30 декември 1955 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

29.

На основа член 40 од Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО

Член 1

Надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството, како и надзорот за извршување на другите прописи и мерките за унапредување на овоштарството вршат:

а) републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството преку републичката инспекција за земјоделство;

б) народниот одбор на околицката преку околичката земјоделска инспекција.

Надлежниот совет на народниот одбор на околицката, за вршење на определени работи од надлежност на инспекцијата по Законот за унапредување на овоштарството, може да овласти службеник на народниот одбор на општината или на установите на општината, а по потребна претходна согласност на надлежниот орган на народниот одбор на општината, до колку има соодветна сточна спрема предвидена во член 2 од оваа Уредба.

Член 2

Републичкиот инспектор за вршење на инспекција по Законот за унапредување на овоштарството мора да има завршен земјоделски факултет, положен стручен испит и најмалку пет години пракса.

Околичкиот инспектор мора да има завршен земјоделски факултет и најмалку две години пракса или средно земјоделско училиште и најмалку десет години пракса.

Член 3

Надлежниот орган за поставување на инспектор може да постави за хонорарен инспектор службеник од земјоделска установа или стопанска организација, ако тој службеник има пропишана стручна спрема и не работи во земјоделска установа или стопанска

организација што произведува или врши промет со овоштен посадочен материјал.

Член 4

За вршење на инспекција овластениот службеник мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор.

Легитимацијата од претходниот став на ~~републичкиот~~ инспектор ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството. На ~~околинскиот~~ инспектор, и на овластениот службеник на народниот одбор на општината легитимацијата ја издава претседателот на народниот одбор на околицата.

Одредбите од овој член се однесуваат и за лицата кои инспекцијата ја вршат хонорано.

Член 5

Републичката инспекција е надлежна:

а) да врши непосреден надзор за спроведување на Законот и другите поблиски прописи и мерките за унапредување на овоштарството;

б) да бара од околинската инспекција да изврши определени работи од нивната надлежност и за тоа да поднесе извештај;

в) да бара од околинската инспекција да поднесува извештаи за поедините поважни задатоци од својата надлежност;

г) да дава на околинската инспекција смерници и упатства за вршење на инспекција.

Член 6

Околинската инспекција е надлежна:

а) да врши непосреден надзор за спроведување на Законот и другите прописи во врска со него, како и останатите мерки за унапредување на овоштарството;

б) да доставува на републичката инспекција редовно извештаи за вршење надзор за спроведување на Законот и другите прописи.

Член 7

Органите одредени за вршење инспекција со оваа Уредба ги контролираат следните работи:

1) спроведување на прописите за реонирање на овоштарството;

2) ископачувањето и сечењето на овошките предвидени по Законот (член 10 од Законот);

3) спроведување прописите за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигање на овошни насади поголеми од 0,5 ха;

4) спроведување на прописите за асанирање на овошните насади;

5) производството на овошниот посадочен материјал;

6) водењето на пропишаните расаднички книги;

7) ископачувањето и сечењето на ореви и костени, како и овошките на стрмите и ерозионите терени;

8) селекцијата на матичните овошки;

9) прометот на овошниот посадочен материјал; и

10) извршувањето на прописите донесени на основа Законот за унапредување на овоштарството.

Одредените органи за вршење на инспекција од претходниот став можат да го запрат прометот на посадочниот овоштен материјал за кој констатираат дека не одговара на пропишаните квалитетни норми или производителот на материјалот не е снабден со потребни документи за промет на истиот.

Во случај да одредените органи за вршење инспекција по оваа Уредба не можат да ја утврдат аутентичноста на овошниот посадочен материјал, можат да бараат експертиза од овластените установи за утврдување квалитетот на посадочниот овоштен материјал.

Органите од став 1 од овој член при установување на повреда на прописите од Законот за унапредување на овоштарство, со решение наложуваат управни мерки што имаат за цел правилно извршување одредбите на споменатиот закон.

Член 8

Против решението и налезот на околинската инспекција донесено при вршење на инспекција може да се поднесе жалба до републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството во срок од 15 дена по приемот на истото.

Против решението на републичката инспекција донесено во прв степен може да се поднесе жалба до Извршниот совет во срок од 15 дена по приемот на истото.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Против решението кое одредениот службеник на народниот одбор на општината или на установата на општината донесено во својство на инспектор, може да се поднесе приговор на надлежната околинска земјоделска инспекција во срок од 15 дена. Решението на околинската земјоделска инспекција донесено по приговор се смета како првостепено решение.

Ако се со решението наредува уништување на посадочниот овоштен материјал, а странката вложила приговор, инспекторот го одложува извршувањето на решението до спроведување на стручна експертиза. Стручната експертиза ја вршат овластените установи за стручен претлед на овошниот посадочен материјал во срок од 10 дена од издавањето на решението.

Член 9

Во случај републичката инспекција да установи, дека управните органи надлежни за земјоделство на народниот одбор на околицата не презеле мерки кои по прописите се должни да ги преземат, овластена е да бара од соодветниот народен одбор истите да ги преземе.

Ако народниот одбор по барање на републичката инспекција по претходниот став не ги преземе потребните мерки во предвидениот срок, републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, должен е за тоа да го извести Извршниот совет.

Член 10

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството ќе донесе по потреба поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 357

30 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

30.

На основа член 33 од Законот за унапредување на лозарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

УРЕДБА**ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО
НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЛОЗАРСТВОТО****Член 1**

Надзор над извршувањето на Законот за унапредување на лозарството како и надзорот за извршување на другите прописи и мерките за унапредување на лозарството вршат:

- а) републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството преку републичката инспекција за земјоделство; и
- б) народниот одбор на околицата преку околицката земјоделска инспекција.

Надлежниот совет на народниот одбор на околицата, за вршење на определени работи од надлежност на инспекцијата по Законот за унапредување на лозарството, може да овласти службеник на народниот одбор на општината или на установите на општината, а по потребна претходна согласност на надлежниот орган на народниот одбор на општи-

ната, до колку има соодветна стручна спрема предвидена во член 2 од оваа Уредба.

Член 2

Републичкиот инспектор за вршење на инспекција по Законот за унапредување на лозарството мора да има завршен земјоделски факултет, положен стручен испит и најмалку пет години пракса.

Околицкиот инспектор мора да има завршен земјоделски факултет и најмалку две години пракса или средно земјоделско училиште и најмалку десет години пракса.

Член 3

Надлежниот орган за поставување на инспектор може да постави за хонорарен инспектор службеник од земјоделска установа или стопанска организација, ако тој службеник има пропишана стручна спрема и не работи во земјоделска установа или стопанска организација што произведува или врши промет со лозов посадочен материјал.

Член 4

За вршење на инспекција овластениот службеник мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор.

Легитимацијата по претходниот став на републичкиот инспектор ја издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството. На околицкиот инспектор и на одредениот службеник на народниот одбор на општината легитимацијата ја издава претседателот на народниот одбор на околицата.

Одредбите од овој член се однесуваат и за лицата кои инспекцијата ја вршат хонорарно.

Член 5

Републичката инспекција е надлежна:

- а) да врши надзор за спроведување на Законот и другите поблиски прописи и мерките за унапредување на лозарството;
- б) да бара од околицката инспекција да изврши определени работи од нивната надлежност и за тоа да поднесе извештај;
- в) да бара од околицката инспекција да поднесува извештај за поедините поважни задатоци од својата надлежност;
- г) да дава на околицката инспекција смерници и упатства за вршење на инспекција.

Член 6

Околицката инспекција е надлежна:

- а) да врши непосреден надзор за спроведување на законот и другите прописи во врска со него, како и останатите мерки за унапредување на лозарството;
- б) да доставува на републичката инспекција редовно извештаи во врска со вршењето на надзор за спроведување на законот и другите прописи.

Член 7

Органите одредени за вршење инспекција со оваа Уредба ги контролираат следните работи:

1. спроведување на прописите за реонирање на лозарството;
2. садењето и копачењето на хибридни лозја;
3. спроведување на прописите за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха;
4. производство на лозовиот посадочен материјал;
5. водењето на пропишаните расаднички книги;
6. селекција на матичните сортименски лозја и лозовите матичњацки кај производителите на посадочен материјал;
7. прометот на посадочниот лозов материјал;
8. извршувањето на прописите донесени на основа Законот за унапредување на лозарството.

Одредените органи за вршење на инспекција од претходниот став можат да го запрат прометот на посадочниот лозов материјал за кој констатираат да не одговара на пропишаните квалитетни норми или производителот на материјалот не е снабден со потребни документи за промет на истиот.

Во случај да одредените органи за вршење инспекција по оваа Уредба не можат да ја утврдат аутентичноста на лозовиот посадочен материјал, можат да бараат експертиза од овластените установи за утврдување квалитетот на лозовите посадочен материјал.

Органите од став 1 од овој член при устанување на повреда на прописите од Законот за унапредување на лозарството, со решение наложуваат управни мерки што имаат за цел правилно извршување одредбите на споменатиот Закон.

Член 8

Против решението и налалот на околицата инспекција донесено при вршење на инспекција може да се поднесе жалба до републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството во срок од 15 дена по приемот на истото.

Против решението на републичката инспекција донесено во прв степен може да се поднесе жалба до Извршниот совет во срок од 15 дена по приемот на истото.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Против решението кое е донесено во својство на инспектор од одредениот службеник на народниот одбор на општината или на установата, може да се поднесе приговор до надлежната околичка земјоделска инспекција во срок од 15 дена. Решението на околичката инспекција донесено по приговор се смета како првостепено решение.

Ако се со решението наредува уништување на посадочниот лозов материјал, а странката вложила приговор, инспекторот го одложува извршувањето на решението до спроведување на сручна експертиза. Стручната експертиза ја вршат овластените установи за стручен преглед на лозовиот посадочен материјал во срок од десет дена од издавањето на решението.

Член 9

Во случај републичката инспекција да установи, дека управните органи надлежни за земјоделство на народниот одбор на околицата не презеле мерки кои по прописите се должни да ги преземат, овластена е да бара од соодветниот народен одбор истите да ги преземе.

Ако народниот одбор по барање на републичката инспекција од претходниот став не ги преземе потребните мерки во предвидениот срок, републичкиот орган на управата надлежен за земјоделство должен е за тоа да го извести Извршниот совет.

Член 10

Републичкиот орган на управата надлежен за земјоделство ќе донесе по потреба поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 358

30 декември 1955 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

31.

На основа точка 3 од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/52), а по претходна согласност со Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Изборите за работничките совети на стопанските претпријатија ќе се спроведат најдоцна до 30 април 1956 година.

2. По исклучок изборите за работничките совети на градежните и селско-стопанските претпријатија, како и угостителските претпријатија во банските, климатските и туристичките места и туланите можат да се одржат и после рокот одреден во претходната точка но најдоцна до 31 мај 1956 година.

3. Работничките совети на стопанските претпријатија изборите за нови работнички совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред денот на изборите.

4. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 27

8 февруари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

32.

На основа член 40 од Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА САДЕЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ И ЗА ИСКОПАЧУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ НА ОВОШКИ И ОВОШНИ НАСАДИ

I.

Одобрение за садење на овошни насади согласно член 7 од Законот за унапредување на овоштарството издава управниот орган на народниот одбор на општината на основа поднесената молба. Одобрението ги содржи следните податоци:

- 1) презиме и име, односно назив, кому се издава одобрението;
- 2) од каде е: место, општина и околија;
- 3) месност во која се одобрува садењето на насадот;
- 4) големина на насадот;
- 5) број на катастарската парцела или блокот.

Народниот одбор на општината води книга на издадените одобренија.

II.

Ископачување и сечење на овошки и овошни насади, согласно член 10 од Законот за унапредување на лозарството, може да се изврши по издадено одобрение од управниот орган на народниот одбор на општината, а по стручно мнение на земјоделски стручњак.

По исклучок, за ископачување на ореви и костени во комплексите на шумското земјиште, одобрение од претходниот став издаваат надлежните шумски органи.

III.

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“

ИС бр. 15

4 февруари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

33.

На основа член 33 од Законот за унапредување на лозарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА САДЕЊЕ НА ЛОЗЈА

I.

Одобрение за садење на лозја согласно член 7 и 8 од Законот за унапредување на лозарството издава управниот орган на народниот одбор на општината на основа поднесената молба. Одобрението ги содржи следните податоци:

- 1) презиме и име, односно назив, кому се издава одобрението;
- 2) од каде е: место, општина и околија;
- 3) месност во која се одобрува садењето на лозјето;
- 4) големина на насадот;
- 5) број на катастарската парцела или блокот.

Народниот одбор на општината води книга на издадените одобренија.

II.

Ова Упатство влегува во сила со денот на одобрувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“

ИС бр. 14

4 февруари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

34.

На основа член 40 од Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“ бр. 35/54), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО ЗА УБИВАЊЕ НА ЗАЕКОТ ВО ОВОШТАРСКИТЕ МИКРОРЕОНИ

1. Во овоштарските микрореони во кои се наоѓаат комплексни насади од овошки и во кои овоштарството претставува главна стопанска гранка, заекот ќе се убива покрај во времето определено за ловење и во зимскиот период.

2. Како зимски период согласно член 16 од Законот за унапредување на овоштарството се смета времето од 16 октомври до 20 март.

3. Одредување микрореоните во кои овоштарството претставува главна стопанска

гранка и каде заекот ќе може да се убива согласно ова решение, врши народниот одбор на околината на посебни седници на двата собора.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 16
4 февруари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

35.

На основа член 16 од Законот за унапредување на сточарството, донесувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАЗУ- ВАЊЕ НА ЕЛИТНИ МАТИЧНИ СТАДА

Член 1

Став 1 од член 9 од Правилникот за условите и начинот на образување на елитни матични стада („Службен весник на НРМ“ бр. 36/55) се изменува и гласи:

„Поверениците од претходниот член се службеници на основната организација за водење матично книговодство и непосредни технички извршители на контролата на особините на матичните грла и воедно помошни органи за водење на матични книги под контрола и стручно упатство на контролните асистенти“.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 60
12 јануари 1956 година
Скопје

Директор
на Управата за земјоделство,
Инж. К. Томевски, с. р.

Согласен:
Директор
на Управата за ветеринарна служба,
Д-р А. Цеков, с. р.

36.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Здружението на музичките фолклористи на НРМ, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување оснивањето и работата на Здружението на музичките фолклористи на НРМ

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на музичките фолклористи на НРМ, со седиште во Скопје.

Број 10935
23 мај 1955 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи на НРМ,
М. Мицајков, с. р.

37.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Заедницата на работничките културно-просветни организации на НРМ, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување оснивањето и работата на Заедницата на работничките културно-просветни организации на НРМ

Се одобрува оснивањето и работата на Заедницата на културно-просветните организации на НРМ, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НРМ.

Број 18241
2 септември 1955 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи на НРМ,
М. Мицајков, с. р.

38.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НР Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување оснивањето и работата на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НРМ

Се одобрува оснивањето и работата на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Народна Република Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 24359
15 декември 1955 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи на НРМ,
М. Мицајков, с. р.

Огласен Дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-VII-1955 год. под рег. бр. 52, на страна 173 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Иднина“, со седиште во с. Стојаково — Гевгелија. Предмет на послувањето на задругата е: купопродажба на земјоделски производи (освен индустриски растенија); организира купопродажба на стоки од широка потрошувачка; врши услуги со земјоделски машини и орадија; организира земјоделски и сточарски економии на земјата добиена од општонародниот имот и земена под закуп; преработува земјоделски производи.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гевгелиска околија бр. 6964 од 1-VII-1955 г.

Членови на Управниот одбор се: претседателот Караџишев Антифилис, Милче Славев, Глигор Трајков, Ристо Станков, Томчо Ѓоров, Лазар Стамков, Андон Панов, Дилка Косев и Ѓорѓи Камбев, членови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Караџишев Антифилис, Милчо Славев и книговодителот Капсаров Тодор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1077/55. (354)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 2, на страна 181 е запишана задругата под назив: Коларо-ковачка задруга „Готен“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на задругата е: да врши коларо-ковачки услуги.

Задругата ќе ја претставува раководителот Манчо Манчев, а ќе ја потпишуваат претседателот на Управниот одбор Томо Киров и членот Киро Чиков.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 232/55. (602)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-VII-1955 год. под рег. бр. 4, на страна 13 е запишана под назив: Земјоделска задруга „Илинден“, с. Нераште — Тетовско — Продавница во Скопје, на „Бит пазар“, барака бр. 7. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на зарзават, овоштие и преработки од жита и мелнички преработки-само ориз.

Продавницата е основана од Управниот одбор на Земјоделската задруга „Илинден“, с. Нераште, со записник од 4-I-1955 год., а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 5054 од 13-VII-1955 год. Раководител на продавницата е Шукри Османи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1099/55. (692)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-I-1955 год. под рег. бр. 42, на страна 165 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Кајник“, со седиште во с. Елово — Скопско. Предмет на послувањето на задругата е: работи на унапредувањето на земјоделството со формирање на земјоделски станици (припусни и семечистачни); набавува средства за земјоделско производство и широка потрошувачка, продава и ги преработува земјоделските производи; ги кредитира своите членови.

Задругата е основана согласно одобрението од НО на Скопска околија бр. 29 од 24-I-1955 год.

Членови на Управниот одбор се: претседателот Дураковски Мемед, Имеров Мусо, Џаферов Зенко, Зибер Алимов и Шаип Изеров, членови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат членовите на Управниот одбор Зибер Алимов и Шаип Изеров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 407/55. (712)

СОДРЖИНА

	Страна
28. Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на сточарството —	57
29. Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството —	38
30. Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на лозарството —	60
31. Одлука за утврдување рокови за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија — — — — —	61
32. Упатство за издавање одобренија за садење на овошни насади и за ископачување и сечење на овошки и овошни насади — — —	62
33. Упатство за издавање на одобренија за садење на лозја — — — — —	62
34. Решение за одредување времето за убивање на заекот во овоштарските микрореони —	62
35. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на образување на елитни матични стада — — — — —	63
36. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на музичките фолклористи на НРМ — — — — —	63
37. Решение за одобрување оснивањето и работата на Заедницата на работничките културно просветни организации на НРМ —	63
38. Решение за одобрување оснивањето и работата на Советот на друштвата за прижи и воспитување на децата и младината на НРМ	63